



Врз основа на член 254 и 255 од Статутот на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник број 251/2013 година) и член 32 и 34 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв и втор циклус универзитетски студии (Универзитетски гласник број 254/2013 година), член 38 од Правилникот за внатрешните односи и работењето на ФЗНХ во состав на УКИМ во Скопје, ННС на 3-та седница, одржана на 14.9.2017 година и на 12-та седница, одржана на 4. 7. 2018 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување испитни термини во есенскиот, зимскиот и летниот испитен рок за студентите на ФЗНХ во состав на УКИМ во Скопје во учебната 2017/2018 година

(пречистен текст)

Член 1

Студентите имаат право да ги полагаат предметите во рамките на: зимскиот, есенскиот и летниот испитен рок. Испитните рокови траат најмалку 3 недели.

Член 2

Редовните и вонредните студенти од прва до четврта година можат да ги полагаат предметите во следниве испитни термини во есенскиот, зимскиот и летниот испитен рок во учебната 2017/2018 година, и тоа:

1. Јануарски испитен термин, кој ќе трае од **8 до 29 јануари**;
2. Испитен термин мај/јуни, кој ќе трае од **21 мај до 15 јуни**;
3. Испитен термин август/септември, кој ќе трае од **27 август до 27 септември**.

Член 3

На студентите кои имаат презапишано четврта година по прв или неколку пати (апсолвенти) на сите студиски програми на прв циклус студии и на студентите на втор циклус студии кои имаат запишано и заверено втор на едногодишни и двегодишни студии, односно трет или четврти семестар на двегодишни студии на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје заклучно со почетокот на учебната 2017/2018 година, а ги исполниле условите и обврските предвидени според Статутот на УКИМ, студиската програма и правилата на студирање на ФЗНХ, им се одобрува да ги полагаат испитите во следниве **дополнителни испитни термини** во есенскиот, зимскиот и летниот испитен рок во учебната 2017/2018 година:

Есенски испитен рок:

1. Октомвриски испитен термин, кој ќе трае од **16 до 31 октомври**;
2. Ноемвриски испитен термин, кој ќе трае од **15 до 30 ноември**;

Зимски испитен рок:

1. Декемвриски испитен термин, кој ќе трае од **18 до 29 декември**;
2. Јануарски испитен термин (редовен термин), кој ќе трае од **8 до 29 јануари**;
3. Февруарски испитен термин, кој ќе трае од **15 до 28 февруари**;
4. Мартовски испитен термин, кој ќе трае од **19 до 31 март**;
5. Априлски испитен термин, кој ќе трае од **16 до 30 април**.

Летен испитен рок:

1. Испитен термин мај/јуни (редовен термин), кој ќе трае од **21 мај до 15 јуни**;
2. Испитен термин август/септември (редовен термин), кој ќе трае од **27 август до 27 септември**.

Надоместокот за пријавување на испитите за студентите од член 3, во дополнителни испитни термини во есенскиот, зимскиот и летниот испитен рок изнесува 400,00 денари за полагање на секој испит на една предметна програма.

Член 4

На студентите кои имаат запишано втора, трета и четврта година на сите студиски програми на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје заклучно со почетокот на учебната 2017/2018 година, а ги исполниле условите и обврските предвидени според Статутот на УКИМ, студиската програма и правилата на студирање на ФЗНХ, им се одобрува да ги полагаат испитите во следниве **дополнителни испитни термини** во зимскиот испитен рок во учебната 2017/2018 година:

Зимски испитен рок:

1. Октомвриски испитен термин, кој ќе трае од **16 до 31 октомври**;
2. Декемвриски испитен термин, кој ќе трае од **18 до 29 декември**;
3. Мартовски испитен термин, кој ќе трае од **19 до 31 март**;

Надоместокот за пријавување на испитите за студентите од член 4, во дополнителни испитни термини во зимскиот испитен рок изнесува 400,00 денари за полагање испит на една предметна програма.

Член 5

Наставниците доставуваат по два термина во редовните испитни рокови на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје, односно по еден термин за дополнителните испитни рокови предвидени со членот 3 и 4 од оваа Одлука. Наставниците ги внесуваат оценките во индекс и пријава согласно термините утврдени во член 3 и 4 и согласно датумот на реализираниот испит објавен на огласната табла на ФЗНХ.

Член 6

Од плаќањето на надоместок за полагање испити од членот 3 и 4 се ослободени студентите (посебни категории на лица) кои се опфатени со Законот за високото образование, Статутот на УКИМ и одлуки на органите на Универзитетот и Факултетот.

Член 7

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави на огласната табла на Факултетот.

Д Е К А Н,

Проф. д-р Вјекослав Танасковиќ